

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА**



**К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2012/2013 ГОДИНА**

Битола, април 2012 година

Врз основа на член 57 алинеа 2, во врска со член 108 став 4, како и членовите 109 и 110 од Законот за високото образование, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот Бр.07-306/7-1 од 28.02.2012 и Одлуката на Владата на Република Македонија за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2012/2013 година, бр. 41-2321/1 од 03.04.2012 година („Службен Весник на РМ“ бр.49/2012), Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, објавува

К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2012/2013 ГОДИНА

I. БРОЈ НА СТУДЕНТИ

На единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, во прва година на прв циклус (додипломски) студии во академската 2012/2013 година, ќе се запише следниов број студенти:

Единици	Редовни во државна квота	Износ на партиципација (ЕУР)	Редовни со финансирание	Износ на финансирание (ЕУР)	Вонредни	Износ на финансирание за вонредни	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА со дисперзирани студии во Велес и Прилеп	575	100/200	315	100/400	120	400	1010
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ							
Студиска програма за машинство	60	200			10	400	70
Студиска програма за индустриски менаџмент	50	200			10	400	60
<i>Студиска програма за сообраќајно-транспортно инженерство - во мирување</i>							
Студиска програма за графичко инженерство	50	200	10	400	10	400	70
Студиска програма за електроенергетски системи	70	200	10	400	10	400	90
Студиска програма за информатика и компјутерска техника - Битола	110	200	100	400	30	400	240
Студиска програма за компјутерски науки и инженерство	60	200	60	400	5	400	125
Студиска програма за информатика и компјутерска техника – Велес*	65	100	45	100	10	400	120
Студиска програма за информатика и компјутерска техника – Прилеп*	20	100	20	100	10	400	50
<i>Студиска програма за инженерство за заштита на животната и работна средина – во мирување</i>							
Студиска програма за мехатроника	30	200	20	400	5	400	55
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК		200		400		400	
Студиска програма за информатика и компјутерска техника – Битола*			20	400			20
Студиска програма за мехатроника*			20	400			20
СТРУЧНИ СТУДИИ							
<i>Студиска програма за патен транспорт – во</i>							

<i>мирување</i>							
Студиска програма за електротехника, електроенергетика и електроника	30	200	10	400	10	400	50
Студиска програма за енергетика и заштита на животната средина	30	200			10	400	40
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП со дисперзирани студии во Струга	459	100/200	211	100/400	95	400	765
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ							
Студиска програма за менаџмент и бизнис	33	200	17	400	5	400	55
Студиска програма за бизнис информатика	33	200	17	400	5	400	55
Студиска програма за банкарство и финансиски менаџмент	33	200	17	400	5	400	55
Студиска програма за маркетинг менаџмент	30	200	20	400	10	400	60
Студиска програма за меѓународна економија и бизнис	30	200	20	400	10	400	60
Студиска програма за сметководство, финансии и ревизија	90	200	40	400	10	400	140
Студиска програма за Е-бизнис	90	200	40	400	10	400	140
Студиска програма за Е-бизнис –Струга*	60	100	20	100	20	400	100
Студиска програма за банкарство и финансиски менаџмент - Струга*	60	100	20	100	20	400	100
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД со дисперзирани студии во Битола и Крушево	125	100/200	145	100/400	50	400	320
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ							
Студиска програма за туризам - Охрид	30	200	40	400	10	400	80
<i>Студиска програма за туризам – Велес - во мирување</i>							
Студиска програма за туризам – Крушево*	35	100	25	100	10	400	70
Студиска програма за осигурување - Охрид	20	200	20	400	10	400	50
<i>Студиска програма за осигурување – Велес – во мирување</i>							
Студиска програма за хотелско-ресторански менаџмент - Охрид	10	200	20	400	5	400	35
<i>Студиска програма за хотелско-ресторански менаџмент – Велес – во мирување</i>							
Студиска програма за царина и шпедиција - Охрид	10	200	20	400	5	400	35
Студиска програма за гастрономија, исхрана и диететика – Охрид	10	200	10	400	5	400	25
<i>Студиска програма за гастрономија, исхрана и диететика – Велес - во мирување</i>							
Студиска програма за гастрономија, исхрана и диететика – Битола*	10	100	10	100	5	400	25
<i>Студиска програма безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност) – во мирување</i>							
СТРУЧНИ СТУДИИ							
<i>Студиска програма за гастрономија – Охрид - во мирување</i>							
<i>Студиска програма за гастрономија – Велес - во мирување</i>							
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА со дисперзирани студии во Дебар	81	100/200	206	100/400	66	400	353
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ							
Студиска програма за наставник за одделенска настава	8	200	8	400	4	400	20
Студиска програма за воспитувачи	8	200	8	400	4	400	20
Студиска програма за информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Технички факултет – Битола)			30	400	3	400	33
<i>Студиска програма за библиотекарство – во мирување</i>							
<i>Студиска програма за македонски-англиски јазик - Дебар – во мирување</i>							
<i>Студиска програма за македонски-германски јазик – Дебар – во мирување</i>							
Студиска програма за англиски јазик и книжевност - Дебар*	60	100	20	100	20	400	100
Студиска програма за македонски јазик и	5	200	20	400	5	400	30

книжевност							
Студиска програма за англиски јазик и книжевност			40	400	10	400	50
Студиска програма за германски јазик и книжевност			40	400	10	400	50
Студиска програма за француски јазик и книжевност			40	400	10	400	50
ФАКУЛТЕТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – БИТОЛА	105	200	80	400	5	400	190
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ							
<i>Студиска програма за јавна администрација – во мирување</i>							
<i>Студиска програма за администрација со јавни политики – во мирување</i>							
Студиска програма за европски интеграции и менаџирање со европски проекти	10	200					10
Студиска програма за студии по менаџмент за административно-оперативни работи (акредитацијата е во тек)							
Студиска програма за менаџмент на информациски системи	40	200	40	400			80
Студиска програма за инженерство и менаџмент на софтверски апликации	40	200	40	400			80
Студиска програма за информациски системи во здравството	15	200			5	400	20
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА	140	200	80	300/400	40	300/400	260
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ							
Студиска програма за фармерско производство	40	200	20	300	10	300	70
Студиска програма за преработка на анимални производи	50	200	30	400	20	400	100
Студиска програма за менаџмент во биотехниката	50	200	30	400	10	400	90
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	135	200	57	400	68	400	260
СТРУЧНИ СТУДИИ							
Студиска програма за општа медицинска сестра	35	200	10	400	10	400	55
Студиска програма за медицинско-лабораториски аналитичар	30	200	15	400	15	400	60
Студиска програма за физиотерапевти	40	200	15	400	15	400	70
Студиска програма за радиолошки технолози	20	200	7	400	8	400	35
Студиска програма за акушерки	10	200	10	400	20	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	55	200	25	400	130	400	210
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ							
Студиска програма криминалистика	55	200	25	400	130	400	210
<i>Студиска програма безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и угостителство) – во мирување</i>							
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО со дисперзирани студии во Битола и Струга	230	100/200	120	100/400	40	400	390
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ							
Студиска програма за правни студии - Кичево	40	200	20	400	10	400	70
Студиска програма за правни студии – Битола*	110	100	60	100	30	400	200
Студиска програма за правни студии – Струга*	80	100	40	100			120
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС со дисперзирани студии во Кичево и Битола	145	100/200	75	100/400	30	400	250
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ							
Студиска програма за прехранбена технологија и биотехнологија - Велес	45	200	25	400	10	400	80
<i>Студиска програма за прехранбена технологија и биотехнологија – Кичево – во мирување</i>							
Студиска програма за нутриционизам – Велес	55	200	25	400	10	400	90
Студиска програма за нутриционизам – Битола*	45	100	25	100	10	400	80

ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА	35	200	15	400			50
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ							
Студиска програма за ветеринарна медицина	35	200	15	400			50
УНИВЕРЗИТЕТ ВКУПНО:	2085		1329		644		4058

*Одлука за минималниот број запишани студенти со цел да се овозможи отпочнување со работа на секоја од дисперзираните студиски програми, како и на програмите на англиски јазик, донесува Ректорската управа на предлог на единиците на кои ќе се реализираат програмите.

НАПОМЕНА: Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе објави Дополнување на Конкурсот за запишување студенти во прва година доколку од страна на Владата на РМ биде прифатено барањето доставено од Универзитетот во врска со одредени студиски програми ставени во мирување и со уписните квоти на дел од студиски програми на Техничкиот факултет-Битола, Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, Факултетот за безбедност-Скопје, Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола и Правниот факултет-Кичево.

II. КРИТЕРИУМИ И УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

1. Право на запишување на прв циклус (додипломски студии) на единиците имаат:

- **Кандидати кои положили државна или меѓународна матура**
- **Кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагаале државна матура.**
- **Кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи и кандидати кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки.**
Овие кандидати се запишуваат со кофинансирање на студиите како редовни или вонредни студенти надвор од вкупната квота според успехот од претходното образование. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат единиците на Универзитетот.
- **Ако на Конкурсот за запишување студенти на додипломски студии во првиот уписан рок не се јават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, право на упис во вториот и во третиот уписан рок може да имаат и лицата кои положили училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.**
- **Кандидати кои целосно или делумно завршиле средно четиригодишно образование во странство.**

2. На прв циклус (додипломски студии) кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата со партиципација на трошоците за студирање и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

Кандидатите може да се запишуваат и како вонредни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање, доколку тоа го овозможува природата на студиската програма.

Единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола нема да наплаќаат партиципација за:

- студенти без родители;

- инвалиди од прва и втора група;
- воени инвалиди;
- лица растени во домови за напуштени деца.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

3. Доколку кандидатите не се примени во државната или квотата за кофинансирање на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во истиот уписан рок да се запишат на друга студиска програма на која има слободни места по нивен избор во рамките на истата високообразовна единица.

4. Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус (додипломски студии) е **успехот постигнат во средното образование**. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

4.1. За кандидатите што положиле државна матура или меѓународна матура општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со **60%**, а успехот постигнат на државната, односно меѓународната матура со **40%** од вкупниот број на поени, којшто може да изнесува најмногу **100** поени.

Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **60** поени.

Бодирањето на успехот постигнат на државната матура се врши на следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по **10** поени, интерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање најмногу со **8** поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со **4** поени. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40** поени (**20** поени од двата екстерни предмети, **16** поени од двата интерни предмети и **4** поени од проектната задача).

Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со коефициент **1,2**. Вака добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36** поени. Оценката добиена на матурската тема се множи со коефициент **0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4** поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40** поени.

4.2. Кандидатите кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење, по основ на успехот по сите предмети од средното образование може да добијат најмногу **60** поени, а по основ на положената училишна матура или положениот завршен испит најмногу **20** поени, односно вкупно, најмногу може да добијат **80** поени.

Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се собираат сите оценки внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент **12**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **60** поени.

Бодирањето на успехот постигнат на училишната матура или на завршниот испит ќе се врши така што задолжителниот и изборниот предмет, во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање, ќе се бодираат најмногу со **8** поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех

најмногу со **4** поени. На овој начин максималниот број на поени по овој основ би изнесувал **20** (**8** од задолжителниот предмет, **8** од изборниот предмет и **4** од проектната задача).

Во прилог на Конкурсот е Листата на предмети што се полагаат како екстерни и интерни предмети.

Сите единици на Универзитетот се должни да ги истакнат сопствените листи на огласна табла.

4.3. За кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/08 година) и не полагаале државна матура, основен услов и критериум за запишување е општиот среден успех и успехот од 4 предмети: мајчин јазик и странски јазик и 2 предмети битни за студирањето на таа високообразовна единица. Во вкупниот број поени, средниот успех од средното образование учествува со **60 поени, а средниот успех од **2** предмети битни за студирањето на високообразовната единица и средниот успех од предметите мајчин и странски јазик учествува со **40** поени.**

Средниот успех од средното образование се вреднува со собирање на сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценки и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **60** поени.

Вреднувањето на успехот од четирите предмети (два предмети битни за студирањето на високообразовната установа и предметите мајчин јазик и странски јазик) се врши на следниов начин:

- се пресметува средна оценка за секој од четирите предмети и добиените средни оценки за секој предмет поодделно се множат со 2. Овие производи се собираат при што, по оваа основа, за секој предмет може да се добијат најмногу 10 поени, односно вкупно најмногу **40 поени**.

Двата предмети битни за студирањето претходно ги утврдува секоја високообразовна единица и ги објавува на огласна табла.

5. Начинот на пресметување и вреднување на постигнатиот успех од претходното образование детално се регулираат со Упатството за реализација на Конкурсот.

6. На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психо-физичките способности на пријавените кандидати за студирање. Оценувањето на кандидатите е елиминаторно.

7. На студиската програма Криминалист на Факултетот за безбедност-Скопје услов за запишување се освоени минимум **50 поени по сите основи.**

8. Техничкиот факултет – Битола ќе спроведе претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик за пријавените кандидати на студиските програми на англиски јазик.

9. За реализација на Конкурсот за запишување, наставно-научниот совет, односно наставничкиот совет на единиците на Универзитетот формира **конкурсна комисија**, а на Педагошкиот факултет - Битола соодветна комисија за постапување согласно со точката 4.

10. За следење на реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира **Универзитетска конкурсна комисија**.

Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на единиците на Универзитетот, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување, укажува на одделни пропусти и грешки на конкурсните комисији на единиците на Универзитетот и слично.

Доколку во текот на реализацијата на Конкурсот, Универзитетската конкурсна комисија утврди дека постојат нарушувања на одредбите од Конкурсот во поглед на бројот на студентите, може да донесе Одлука за поништување на одлуките на конкурсните комисији на единиците на Универзитетот. Единиците на Универзитетот може да поднесат приговор на Одлуката на Универзитетската конкурсна комисија до Ректорската управа. Одлуката на Ректорската управа по приговорот е конечна.

11. Рангирањето на кандидатите на единиците на Универзитетот го вршат конкурсните комисији. Конкурсната комисија објавува, на огласната табла на единицата на Универзитетот, **прелиминарна ранг-листа** на пријавените кандидати според поените од средното образование. Кандидатот има право на приговор до Конкурсната комисија во рок од **24** часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите од средното образование. Конкурсната комисија одлучува по приговорот во рок од 24 часа. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на единиците на Универзитетот. Доколку кандидатот не е задоволен од Одлуката на Конкурсната комисија, во рок од **24** часа по објавувањето на огласната табла, има право да поднесе втор приговор, којшто преку Конкурсната комисија се упатува до Управата на единицата на Универзитетот. Управата одлучува по приговорот во рок од 24 часа. Решението на Управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на единицата на Универзитетот. По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, Конкурсната комисија на огласната табла на единицата на Универзитетот објавува **решение за прием на студенти** (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти. Единицата на Универзитетот, истовремено, до Универзитетската комисија, го доставуваат решението на Конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа).

Селектираните кандидати на претходните психофизички проверки и тестови на Педагошкиот факултет - Битола имаат право на приговор во рок од 24 часа по објавувањето на резултатите од оценувањето до соодветните комисији.

12. Примените кандидати се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата со партиципација на трошоците за студирање и редовни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање.

Доколку редовните студенти запишани во државната квота со партиципација на трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат условите утврдени со Законот за високо образование и актите на Универзитетот, ги поднесуваат трошоците за студирање во согласност со истиот Закон, Статутот на Универзитетот и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на трошоците за студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното студирање.

Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната банка на РМ и го одредува секоја единица на Универзитетот посебно.

Надоместокот за студирање на студентите е составен дел на овој Конкурс.

Плаќањето надоместок од претходниот став се врши според склучениот Договор со единиците на Универзитетот и истиот може да се плати во **две еднакви рати** и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот семестар.

13. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица, утврдени со Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02), кои **се запишуваат во посебна квота** на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот (**без плаќање на партиципација**), може да изнесува **најмногу 10%** од вкупниот број на студенти на ниво на студиска програма. Правото од претходниот став кандидатите го докажуваат при пријавувањето, со документ (**Уверение**) издадено од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

14. На студиската програма за криминалистика на Факултетот за безбедност - Скопје, во академската 2012/2013 година, заради обезбедување соодветна и правична застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, ќе се запишат онолку студенти колку што ќе определи Владата на Р. Македонија со дополнителна одлука за припадниците на овие заедници при што соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

15. Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во уписни рокови, со тоа што во првиот уписен рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат предвидените услови, а доколку останат слободни непополнети места запишувањето ќе се врши во втор и трет уписен рок. Универзитетот, по потреба, ќе спроведе и дополнителен рок.

16. Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет) единицата на Универзитетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, тогаш единиците на Универзитетот, овие кандидати ќе ги рангираат според дополнителни критериуми и тоа: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл. Овие дополнителни критериуми ги донесуваат факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот.

17. Ректорската управа донесува посебно **Упатство за реализација на Конкурсот.**

III. ЗАПИШУВАЊЕ ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

1. На единиците на Универзитетот како **вонредни студенти** можат да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат засновано работен однос, како и кандидати коишто од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

За оправдани причини од претходниот став се сметаат:

- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава
- потешка долготрајна болест

- родител на дете додека трае породилното отсуство.

2. Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

Вонредните студенти се запишуваат **со кофинансирање на трошоците како и студентите запишани во категоријата со кофинансирање** на студиите од глава IV од Конкурсот.

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот, утврден во глава I од Конкурсот, го плаќаат во **две еднакви рати**, и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот семестар, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, согласно склучениот Договор со единицата на Универзитетот.

3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат: копија од Образец M1 и M2 заверена на нотар или лекарско уверение за причините назначени во точка 1 став 2 алинеа 1 и 2 (издадено од соодветна здравствена установа) или доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае правото на породилно отсуство.

IV. ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИИТЕ

1. На единиците на Универзитетот, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Запишувањето на оваа категорија студенти се врши со поднесување писмена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во две еднакви рати и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот семестар, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, согласно склучениот Договор со единиците на Универзитетот.

3. Единицата на Универзитетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија студенти, поднесуваат изјава во рок од 48 часа по објавувањето на конечната ранг-листа.

Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија, и примерок од неа доставува до Ректоратот на Универзитетот.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат Договор со единицата на Универзитетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

4. На индексите на студентите не смее посебно да се обележува нивната припадност во овие категории.

V. КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СТРАНСТВО

а) Странски државјани

1. Странските државјани се пријавуваат во роковите утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од квотите утврдени со Конкурсот. Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република Македонија го утврдува Министерството за образование и наука.

2. За странските државјани што се пријавуваат за студирање на Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет.

3. При пријавувањето, кандидатите наведуваат на која единица на Универзитетот сакаат да студираат, дали се стипендисти на Владата на РМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација на дипломата и свидетелствата од средно образование, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, потврда за знаење на македонскиот јазик и уверение за здравствената состојба издадено од соодветна здравствена станица.

4. Школарината за странските државјани за академската 2012/2013 изнесува **1000 Евра**. Овој износ странските државјани го плаќаат за секоја студиска година. Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии родители или самите тие работаат во дипломатските претставништва во Република Македонија. Овие кандидати може да се запишуваат без плаќање школарина, доколку Министерството за образование и наука ги поднесува трошоците за нивното студирање.

Странските државјани кои се запишуваат на начин утврден во точка **1** и **3** од глава **V** го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

Кандидатите **странски државјани се пријавуваат во Ректоратот** на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, во роковите утврдени со Конкурсот.

б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство

1. Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство, се запишуваат надвор од квотата (на Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет).

Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава **IV**.

Кандидатите од првиот став можат да се запишуваат и под условите и критериумите утврдени во Конкурсот за кандидатите со завршено средно образование во РМ, во рамките на државната квота.

Кандидатите од точка **1**, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани

свидетелства за сите класови од средното образование завршени во странство или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација на дипломата и свидетелствата од средно образование.

2. Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршен во странство односно завршената меѓународна матура или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација на свидетелствата за тој дел од средното образование..

Овие кандидати се рангираат на посебна ранг-листа и нивниот број **може да изнесува најмногу до 10% од бројот на редовните студенти.**

Кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација на соодветната единица, студиска група или насока се запишуваат со плаќање партиципација за студирање во висина утврдена во глава **I** од Конкурсот.

Кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и последниот кандидат примен во категоријата со кофинансирање на студиите се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во висина утврдена во глава **I** од Конкурсот. За овие кандидати се применуваат одредбите од глава **IV** од Конкурсот.

Кандидатите **иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование во странство**, кандидатите **државјани на РМ со завршен дел од средното образование во странство** и кандидатите со завршена меѓународна матура се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, во роковите утврдени со Конкурсот.

VI. ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ УТВРДЕНИ ОД ВЛАДАТА НА РМ ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2012/2013 година, Бр. 41-2322/1 од 23.03.2012 година, „Службен Весник на РМ“ бр. 49 од 11.04.2012)

1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2012/2013 година, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на единица. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

2. На високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола каде постојат студиски програми кои се застапени и на

Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

Процентот на студентите припадници на овие заедници заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

VII. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

Роковите за претходна проверка на знаењата на Педагошки факултет во Битола ги определува факултетот.

Пријавувањето и запишувањето на кандидатите во првиот, вториот и третиот уписан рок на сите единици на Универзитетот, се врши во следниве термини:

	Прв уписан рок	Втор уписан рок	Трет уписан рок
Пријавување на кандидатите	16 и 17.8.2012	03 и 04.09.2012	17.09.2012
Објавување прелиминарна ранг-листа	22.08.2012	07.09.2012	18.09.2012
Објавување решение за прием на кандидатите	27.08.2012	11.09.2012	19.09.2012
Запишување на кандидатите	30 и 31.08.2012	13 и 14.09.2012	21.09.2012

VIII. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

При **пријавувањето** за запишување на единиците на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

- 1.** Пријава за запишување
- 2.** Оригинални свидетелства од сите класови
- 3.** Оригинално свидетелство за завршено средно образование
- 4.** Документ-диплома за положена државна матура или за положена училишна матура или за положен завршен испит
- 5.** Извод од матичната книга на родените
- 6.** Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
- 7.** Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава **III**, точка 3
- 8.** Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено средно високо или вишо образование поднесуваат и соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесуваат соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока
- 9.** Потврда за уплатени **300 денари** на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и студентска легитимација
2. три фотографии (2 – 3,5x4,5см. и 1 - 2x3см.)
3. пријавни листови
4. потврда за уплатени **150 денари** - солидарен фонд на студентите за Студентски парламент за потпорно здравствени, рекреативни, спортски активности за студентите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола; Здружение Студентски парламент на жиро сметка: 500-0000002037-27 – Стопанска банка Битола; ЕДБ: 4002991125091
5. Потврда за уплатени **50 денари** наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите, банка НБРМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678867, ЕДБ: 4002979132007, Приходно konto 723012, програма 42
6. Потврда за уплатени **300 денари** за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес, банка НБРМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678848, ЕДБ: 4002979132007, Приходно konto 723012, програма 42
7. Потврда за уплатени **1000 денари** за функционирање и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, банка - НБРМ на трезорска сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678852, ЕДБ: 4002979132007, Приходно konto: 723012 Програма 42
8. Потврда за уплатени средства за партиципација или за кофинансирање на жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

ПРИЛОГ - Листа на екстерни и интерни предмети

<p>Конкурсот е објавен на интернет страницата: http://www.uklo.edu.mk</p>
--

ПРИЛОГ

**ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА
ОПРЕДЕЛЕНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА**

ПРЕДМЕТНИОТ МАЈЧИН ЈАЗИК Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ПРЕДМЕТ ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ

ЕДИНИЦА	СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ	ЕКСТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Економски факултет - Прилеп		<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Социологија Информатика Математика или странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) Географија Филозофија Историја <p>(избор на два предмета)</p> <p><i>(стручни училишта)</i></p> <p>Општообразовни предмети:</p> <ol style="list-style-type: none"> Информатика Бизнис Математика или странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) Историја <p>(избор на еден предмет)</p> <p>5. Стручни предмети: - еден стручен предмет по избор од листата на стручни предмети за економско-правна и трговска струка или еден стручен предмет по избор од листата на останатите средни стручни училишта</p>	Математика основно ниво / Странски јазик
			<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Биологија Хемија Физика Информатика Математика / Странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) <p><i>(за средно стручно)</i></p> <p>1 општообразовен предмет + 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
Технички факултет - Битола	Машински	<i>(за гимназии)</i> Два општообразовни предмети од природно-математичка област, по избор на кандидатот	Математика основно ниво / Странски јазик
	Електротехнички		
	Графичко инженерство		
	Патен сообраќај и транспорт		
	Мехатроника	<i>(за средно стручно)</i> 1 општообразовен предмет од природно-математичка област и 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот	
Информатика компјутерска техника	и	<i>(за гимназии)</i> 1. Информатика и странски јазик	

	Компјутерски науки и инженерство	(за средно стручно) 1. Информатика или странски јазик 2. Еден стручен предмет по избор според образовниот профил на кандидатот	
Педагошки факултет - Битола	Наставник	(за гимназии) По избор на кандидатот 2 (два) општообразовни предмети (за средно стручно) 1 општообразовен и 1 стручен предмет	Математика основно ниво / Странски јазик
	Воспитувачи	(за гимназии) Уметност и по избор на кандидатот еден општообразовен предмет (за средно стручно) 1 општообразовен и 1 стручен предмет	
	Македонски јазик и книжевност	(за гимназии) По избор на кандидатот два општообразовни предмети	
	Странски јазици и книжевност	(за средно стручно) 1 општообразовен и 1 стручен предмет	
	Информатика и техничко образование	(за гимназии) Два општообразовни предмети од природно-математичката област по избор на кандидатот (за средно стручно) 1 општообразовен предмет од природно-математичката област и 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот	
Факултет за туризам и угостителство - Охрид		(за гимназии) 1. Математика 2. Странски јазик 3. Географија 4. Социологија 5. Историја 6. Хемија 7. Информатика 8. Филозофија (за средно стручно) а) Општообразовни предмети 1. Математика 2. Странски јазик 3. Историја 4. Бизнис 5. Хемија 6. Информатика б) Стручни предмети 1. Економија 2. Право 3. Деловно работење 4. Сметководство 5. Агенциско работење 6. Хотелско работење	Математика основно ниво / Странски јазик
Факултет за безбедност - Скопје		(за гимназии) 1. Социологија 2. Историја 3. Филозофија 4. Други предмети од областа на општествените науки (за средно стручно) Еден општообразовен предмет и Основи на правото или избор од	Математика основно ниво / Странски јазик

		листата на стручни предмети според образовниот профил на кандидатот	
Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи - Битола		<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија 2. Информатика 3. Математика или странски јазик (оној кој не е избран како екстерен) 4. Географија 5. Филозофија 6. Историја <p>(стручни училишта)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информатика 2. Бизнис (менаџмент) 3. Математика или странски јазик (оној кој не е избран како екстерен) 4. Историја <p>(се избира еден предмет)</p> <p>5. Еден стручен предмет по избор од листата на стручни предмети за економско-правна и трговска струка или еден стручен предмет по избор од листите на останатите средни стручни училишта</p>	Математика основно ниво / Странски јазик
Правен факултет - Кичево		<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија 2. Историја 3. Филозофија 4. Класични јазици <p>(за средно стручно)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Историја 2. Еден стручен предмет по избор на кандидатот според образовниот профил 	Математика основно ниво / Странски јазик
Технолошко-технички факултет - Велес		<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика 5. Математика / Странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) <p>(за средни стручни)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика <p>+ 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>	Математика основно ниво / Странски јазик
Висока медицинска школа - Битола		<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика <p>(за средно стручно)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија / Хемија / Физика <p>+ 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>	Математика основно ниво / Странски јазик
Ветеринарен факултет - Битола		<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 	Математика основно ниво / Странски јазик

		<p>4. Информатика 5. Математика / Странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) 6. Класични јазици</p> <p><i>(за средно стручно)</i></p> <p>1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Математика 5. Странски јазик 6. Информатика или бизнис + еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>	
--	--	--	--